



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 16 април 1980

С к о п ј е

Број 13

Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40109-603-12498

78.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА АЕРОДРОМОТ „СКОПЈЕ“

Се прогласува Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на реконструкцијата на Аеродромот „Скопје“, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 3 април 1980 година.

Бр. 08-904

3 април 1980 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА АЕРОДРОМОТ „СКОПЈЕ“

Член 1

Социјалистичка Република Македонија учествува во финансирањето на реконструкцијата на Аеродромот „Скопје“ со средства во износ од 70 милиони динари.

Член 2

Учеството на Републиката од член 1 на овој закон ќе се обезбеди во 1980 година од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството.

Член 3

Средствата од член 1 на овој закон ќе се користат по претходно обезбедено учество на градот Скопје во висина од 40% од пресметковната вредност на реконструкцијата.

Член 4

Средствата од член 1 на овој закон ќе се стават на располагање на инвеститорот во зависност од степенот на извршените градежни работи и роковите за набавка на опремата, при што сразмерно ќе се користат средствата и на градот Скопје.

Член 5

Правата и должностите на инвеститор во инвестиционите работи на реконструкцијата ги врши основната организација на здружениот труд Аеродром „Скопје“ — Скопје.

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

79.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 3 април 1980 година.

Бр. 08-903

3 април 1980 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78 и 41/78), во член 7, став 2, по бројката „1977“ се додаваат зборовите „и 1979“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

80.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА СПОМЕН-ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето изградбата на спомен-домови на културата,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година.

Бр. 08-905

3 април 1980 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА СПОМЕН-ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА

Член 1

Во Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето изградбата на спомен-домови на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 18/70, 44/72 и 25/76), во член 1 износот „107.620.000“ се заменува со износот „171.551.000“.

Член 2

Член 4 се менува и гласи:

„Учеството на Републиката изнесува и тоа:

	во динари
1. Битола	14.438.000
2. Прилеп	6.803.000
3. Куманово	12.928.000
4. Тетово	5.280.000
5. Титов Велес	18.116.000
6. Охрид	14.408.000
7. Гостивар	7.909.000
8. Штип	10.563.000
9. Струмица	12.168.000
10. Кичево	4.339.000
11. Кавадарци	8.873.000
12. Ресен	3.552.000
13. Гевгелија	5.670.000
14. Крива Паланка	5.759.000
15. Кочани	5.914.000
16. Неготино	4.919.000
17. Радовиш	4.919.000
18. Берово (Пехчево)	7.413.000
19. Винаца	4.124.000
20. Делчево	2.063.000
21. Кратово	4.124.000
22. Пробиштип	2.113.000
23. Валандово	1.979.000
24. Демир Хисар	1.979.000
25. Македонски Брод	1.198.000“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

81.

Врз основа на член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР ВО СКОПЈЕ

I. Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Институтот за фолклор во Скопје поради истекот на мандатот Чедомир Стојковски.

II. За претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за фолклор во Скопје се именува Драган Топчиовски, секретар на Културно-просветната заедница на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-907

3 април 1980 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

82.

Врз основа на член 36 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ

За претставник на општествената заедница во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај се делегира Александар Грков, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-906

3 април 1980 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

83.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — ФАКУЛТЕТ ЗА МЕТАЛУРГИЈА — СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на Основната организација на здружениот труд — Факултет за металургија — Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на ООЗТ — Факултет за металургија, на референдумот одржан на 14 јануари 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-920
3 април 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

84.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 45 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 122 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ВО ДЕЛОТ ВО КОЈ СЕ УРЕДУВААТ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје на одредбите од значење за остварувањето на посебниот општествен интерес во давањето на услуги од социјална заштита и во делот во кој се уредуваат правата и обврските на учениците и учеството на претставниците на општествената заедница

во самоуправувањето, што го донесоа работниците на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, на референдумот одржан на 4 декември 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-921
3 април 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

85.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 45 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 122 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ, НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ВО ДЕЛОТ ВО КОЈ СЕ УРЕДУВААТ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, на одредбите од значење за остварувањето на посебниот општествен интерес во давањето на услуги од социјална заштита и во делот во кој се уредуваат правата и обврските на учениците и учеството на претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што ја донесоа работниците на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, на референдумот одржан на 30 декември 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-923
3 април 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

86.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 25 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА, НА ОДРЕДБИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ПО ТИЕ РАБОТИ

Се дава согласност на Статутот на Работната организација на здружениот труд — Историски музеј на Македонија, на одредбите кои се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето по тие работи, што го донесоа работниците на Работната организација на здружениот труд — Историски музеј на Македонија, на референдумот одржан на 28 февруари 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-919

3 април 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

87.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 45 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД — ДЕМИР КАПИЈА, НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Се дава согласност на Статутот на Специјалниот завод — Демир Капија на одредбите од значењето за остварувањето на посебниот општествен интерес во давањето на услуги од социјалната заштита, што го донесоа работниците на Специјалниот завод — Демир Капија, на референдумот одржан на 27 ноември 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-918

3 април 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

88.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 25 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА, НА ОДРЕДБИТЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ПО ТИЕ РАБОТИ

Се дава согласност на Статутот на Работната организација на здружениот труд — Археолошки музеј на Македонија, на одредбите кои се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето по тие работи, што го донесоа работниците на Работната организација на здружениот труд — Археолошки музеј на Македонија на референдумот одржан на 14 септември 1979 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-917

3 април 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

89.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 24, став 3 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74 и 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

Се потврдува Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправна интересна заедница на физичката култура.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-915

3 април 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

90.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 41 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ ВО СУДОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

I

Во Одлуката за определување бројот на судиите во судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 39/77), во дел I, точка 3, под а), бројката „7“ се заменува со бројката „9“.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-892

3 април 1980 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

91.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 45 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ТРУДОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД — ДЕМИР КАПИЈА, НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Се дава согласност на Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во работната организација Специјален завод — Демир Капија, на одредбите од значење за остварувањето на посебниот општествен интерес во давањето на услуги од социјалната заштита, што ја донесоа работниците на Специјалниот завод — Демир Капија, на референдумот одржан на 27. XI. 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-922

3 април 1980 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

92.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 24, став 3 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

Се потврдува Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 28 декември 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-914

3 април 1980 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

93.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 април 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД — ВИША ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ — СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО

Се дава согласност на Статутот на Работната организација на здружениот труд — Виша школа за социјални работници — Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето, што го донесоа работниците на Вишата школа за социјални работници на референдумот одржан на 27 ноември 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-916

3 април 1980 година

Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,	Претседател на Собранието на СРМ,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

94.

Врз основа на член 133, став 2 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“ број 11/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ ПОВИКАНИ НА СЛУЖБА ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА

Член 1

Во Уредбата за утврдување на висината, начинот и условите за остварување и исплатување на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на лицата во резервен состав повикани на служба во територијалната одбрана („Службен весник на СРМ“ број 27/76 и 39/78), во член 2, алинеи 1, 2 и 3 постојните парични износи се менуваат:

- износот од 350 динари се менува во 420 динари;
- износот од 300 динари се менува во 350 динари; и
- износот од 200 динари се менува во 230 динари.

Член 2

Член 5 се менува и гласи:

„Износот на дневницата од член 2 на оваа уредба се намалува за 45% кога лицето во резервен состав се наоѓа на групно патување.

Под групно патување се подразбира: логорување, бивакување и кантонување; излегување на оперативни аеродроми; маневри; групни патувања со вежби; стражарска служба; командантски патувања; воени игри; инструкторско-методски; показни и слични вежби; натпревари во гаѓање и физкултурни натпревари; паради; командно-штабни игри; спасување и одбрана на населението од елементарни непогоди; обука на младината за одбрана и заштита, како и во други теренски услови на сместување (шатор, засолниште и др.)“.

Член 3

Во член 6, по став 2 се додава нов став, кој гласи:

„На лицата во резервен состав, кои во местото на живеење вршат дежурство и други неопходни работи што не се плаќаат посебно и траат од 12—24 часа, им припаѓа 25% од износот на дневницата, што се уредува со посебна наредба на командантот на општинскиот или повисокиот штаб за територијална одбрана“.

Член 4

Во член 7, ред четврти, процентот „70%“ се менува со „55%“.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-536/1
6 март 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

95.

Врз основа на член 19, став 1 и 2 од Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“, бр. 20/77 и 27/78), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА, СО ДВИЖЕЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ

1. Постојаното материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна, се усогласува со движењето на трошоците за животот во Републиката и истото се зголемува за 18,9% од 1 јануари 1980 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-630/1
27 март 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

96.

Врз основа на член 19 од Законот за Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство („Службен весник на СРМ“ бр. 30/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ВО РАБОТАТА НА СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

I. За претставник на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија кој ќе учествува во работата на Собранието на Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство е определен Методи Смиленски, заменик на републичкиот секретар за економски односи со странство.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-606/1
13 март 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

97.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), а во врска со член 7 од Законот за јавни споменици („Службен весник на СРМ“ бр. 44/72), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА СПОМЕНИЦИ

I. Се утврдува престанување на функцијата член на Републичката комисија за споменици поради заминување на нова должност на: Славе Поповски.

II. За член на Републичката комисија за споменици се именува Павле Игновски, член на Претседателството на Републичкиот одбор на СЗБ од НОБ на Македонија.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-605/1
13 март 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

98.

Врз основа на член 70, став 2 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на СРМ“ број 30/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

**ПРОГРАМА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПОСЕБНАТА РЕПУБЛИЧКА СМЕТКА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 1980 ГОДИНА**

I

Средствата на Посебната републичка сметка за здравствена заштита на животните за 1980 година се утврдуваат во износ од 9.020.395 динари и тоа:

1. 80% од средствата што ќе се соберат од наплатената такса за уверенијата за здравствена состојба на животните во 1980 година	5.200.000 динари
2. Салдо од претходната година на ден 1. I. 1980 година	3.720.395 динари
3. Камата по видување	100.000 динари
	9.020.395 динари

II

Средствата утврдени во точка I од оваа програма се распределуваат за:

1. Надоместок за превенирање, дијагностицирање, сузбивање и искоренување на лигавката и шапот, чумата кај говедата, афричката чума кај свињите, дурината, чумата кај коњите, везикуларниот стоматит кај свињите, туберкулозата, бруцелозата и други особено опасни заразни болести	960.000 динари
2. Надоместок за земање проби крв од говеда, овци, свињи за преглед на бруцелоза и лептоспироза за грла од индивидуални стопанства	1.034.000 динари
3. Надоместок за заклани говеда поради туберкулоза и за заклани говеда, овци и свињи поради бруцелоза	1.080.000 динари
4. Партиципација за изградба на објекти за нештетно отстранување на животински мрши (јами гробници, објекти за изгорување на мрши и др.), бетонски корита за капење на овци и доградба на зградата за радиациона хигиена на Ветеринарниот институт — Скопје за набавка на подвижни корита за капење на овци, за моторни пумпи, за дезинфекција и за приколки за пренос на моторни пумпи за дезинфекција како и за лабораториска опрема	4.196.000 динари

5. Проекти и студии	40.000 динари
6. За опремување и оспособување на Републичката ветеринарна инспекција за интервенција при појава на заразни болести во поголем обем (набавка на опрема за дезинфекција со загревање на вода)	150.000 динари
7. Банкарски и административни трошоци надзор и слично	150.000 динари
8. За исплата на обврски од 1979 година (дел од партиципацијата за 3 јами-гробници)	175.000 динари
9. Постојана резерва	1.235.395 динари

ВКУПНО: 9.020.395 динари

III

Корисници на средствата од точка II потточка 4 на оваа програма можат да бидат за објекти за нештетно отстранување на мрши и бетонски корита за капење на овци — месните заедници, општините, ветеринарните станици, организациите на здружениот труд што се занимаваат со одгледување на животни, задружните организации и интересните заедници за пасишта; за подвижни корита за капење на овци, моторни пумпи за дезинфекција, приколки за пренос на моторни пумпи за дезинфекција — ветеринарни станици и организациите на здружениот труд што се занимаваат со одгледување на животни и задругите, а за лабораториската опрема ветеринарно-дијагностичките организации на здружениот труд во Републиката.

IV

Партиципацијата од точка II потточка 4 изнесува:

1. За еден објект за нештетно отстранување на мрши од пцовисани животни (јама-гробница, објект за изгорување на мрши и друго)	
— за неразвиени општини	150.000 динари
— за развиени општини	100.000 динари
2. За едно бетонско корито за капење на овци	
— за неразвиени општини	30.000 динари
— за развиени општини	20.000 динари
3. За едно метално корито за капење на овци	
— за неразвиени општини	20.000 динари
— за развиени општини	15.000 динари
4. За една моторна пумпа за дезинфекција	
— за неразвиени општини	8.500 динари
— за развиени општини	6.500 динари
5. За една приколка за пренос на моторна пумпа за дезинфекција	
— за неразвиени општини	12.000 динари
— за развиени општини	10.000 динари
6. За доградба на зградата за радиациона хигиена на Ветеринарниот институт — Скопје	500.000 динари
7. Партиципацијата за набавка на лабораториска опрема за ветеринарно-дијагностичките организации во Републиката (Ветеринарен институт — Скопје, Ветеринарна болница Скопје, Ветеринарно-дијагностичка станица Битола) изнесува 70% од набавената вредност на опремата	700.000 динари

V

Определените средства за партиципација се даваат без обврска за враќање.

VI

Спроведувањето на оваа програма го врши републичкиот секретар за земјоделство и шумарство.

VII

Стручните и административните работи за спроведување на Посебната републичка сметка за здравствена заштита на животните ги врши Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

VIII

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-526/1
13 март 1980 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

99.

Врз основа на член 236 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, број 45/77, 9/78 и 43/78), републичкиот секретар за финансии донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КНИЖЕЊЕ НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Правилникот за книжење на даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 46/78), членот 18 се менува и гласи:

„Распоредувањето на даноците на собирната преодна сметка на поодделните видови на даноци и на другите приходи се врши преку преглед за процентуалното учество (клуч) и тоа: одделно за наплатените даноци до висината на годишното задолжение (облог) и одделно за наплатените даноци и други приходи над едногодишното задолжение (долгови).“

Клучот од став 1 на овој член се составува врз основа на прегледот на процентуалното учество на поодделните видови на даноците и другите приходи и тоа:

а) за наплатените даноци до висина на годишното задолжение (облогот) се утврдува врз основа на облогот за годината од сите видови даноци и други приходи и тоа одделно во вкупниот износ на облогот и аконтацијата; и

б) за наплатените даноци и други приходи над износот на едногодишното задолжение — долговите врз основа на долговите од претходната година од сите видови на даноци и други приходи и тоа одделно во вкупниот износ на долговите по завршената даночна сметка.

Клучот го составува органот за приходи на општината и тоа: клучот од став 1 под а), по извршувањето на облогот со даноците и другите приходи за односната година, а клучот од став 1 под б) веднаш по остварувањето на наплатата на даноците и другите приходи над износот на годишното задолжение (облогот).

Доколку во текот на годината има значителни промени во годишните задолженија на даноците и другите приходи (зголемување односно намалување на аконтациите, дополнителни задолжувања или оддолжувања), се врши корекција на клучот од став 2 под а), за односните износи. Корекција на клучот задолжително се врши при крајот на годината, а најдоцна до 15 декември, со што се изготвува конечен клуч, независно од тоа какво влијание имаат тие промени“.

Член 2

Во член 19, став 2, последните зборови: „според посебен клуч кој се изготвува согласно членот 19 од овој правилник“, се заменуваат со зборовите: „според клучот од член 18, став 2 под б)“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-618/1
21 март 1980 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

100.

Врз основа на член 63 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 17/65 и 16/69) и член 27 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“ број 44/76), Републичкиот педагошки совет на XXVII-та седница, одржана на 15 јануари 1980 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК

1. Од учебната 1980/81 година престанува употребата на учебникот по предметот „Запознавање на природата и општеството во I одделение“ од Климе Секуловски, бидејќи не одговара на концепцијата на учебник во смисла на Законот.

2. Решението да се достави до: Републичкиот секретаријат за наука и образование, Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието, Работната организација на здружениот труд за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-27/1
1 март 1980 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот педагошки совет,
д-р **Бранко Петровски, с. р.**

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

162.

Заради спроведување на задачите утврдени со Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година во 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/79), а врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Републичката заедница и самоуправните интересни заедници на насоченото образование формирани за територијата на Републиката, Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование, Републичката заедница и самоуправните интересни заедници на научните дејности формирани за територијата на Републиката, Републичката заедница на културата, Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, Републичката заедница на

физичката култура и Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ НА НИВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО 1980 ГОДИНА, КАКО И ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНИ СМЕТКИ ВО 1979 ГОДИНА

Член 1

Учесниците на овој договор (корисници на општествени средства) се согласија средствата од придонесите од доходот на организациите на здружен труд и од придонесите од личните приходи на работниците вработени во организациите на здружен труд, во самоуправните организации и заед-

ници и кај другите корисници на општествени средства, кои служат за финансирање на заедничките потреби преку републичките самоуправни интересни заедници, освен Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, во 1980 година да се движат во рамките утврдени со овој договор.

Со овој договор се врши и насочување на издвоените средства од придонесите од доходот и од личните доходи на посебни сметки кај Службата на општественото книговодство во 1979 година.

Член 2

Како средства од член 1, став 1 на овој договор се сметаат средствата од придонесите од доходот и од личните доходи кои се евидентираат во Службата на општественото книговодство во извештајот за наплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници и нивна распределба по корисници (образец „Б-2“).

Член 3

Учесниците на овој договор се согласија средствата од член 1, став 1 на овој договор во 1980 година, во глобал, да изнесуваат до 3.511 милиони динари.

Средствата од став 1 на овој член по одделни корисници се утврдуваат:

(во милиони дин.)

1. Републичка самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата	1.158
2. Републичка заедница и самоуправни интересни заедници на насоченото образование	1.483
3. Републичка самоуправни интересна заедница за основно образование	415
4. Републичка заедница и самоуправни интересни заедници на научните дејности	163
5. Републичка заедница на културата	200
6. Републичка самоуправни интересна заедница за социјална заштита	62
7. Републичка заедница на физичката култура	30

Средствата од став 2, точка 2 и 4 на овој член, по одделни самоуправни интересни заедници формирани за територијата на Републиката, ќе се распоредат врз основа на самоуправни спогодба меѓу гранските заедници.

Член 4

Учесниците на овој договор се согласија најмалку 15% од средствата на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование, утврдени во член 3, став 2, точка 3 на овој договор, да се користат за учество во финансирањето на изградбата и опремувањето на училишен простор за основното образование, врз основа на програма што ќе ја донесе Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование.

Член 5

Користењето на средствата од член 3 на овој договор по тримесечја може да се движи најмногу до остварените средства во соодветните тримесечја во 1979 година, зголемени за:

- 12% кај општествената заштита на децата,
- 13% кај научните дејности, културата и физичката култура и
- 17% кај насоченото и основното образование и кај социјалната заштита.

Поради трансформацијата на приходите во корист на општинските заедници за социјална заш-

тита, процентот за социјалната заштита од 17% од алинеја 3 на став 1 на овој член ќе се применува врз основицата за 1979 година намалена за 35% за секое тримесечје.

Член 6

Учесниците на овој договор се согласија, врз основа на тримесечни биланси и процени за остварувањето на приходите во текот на годината, да преземат мерки приходите да се остварат во рамките утврдени со овој договор.

Ако според податоците за остварените приходи за одделен корисник на општествени средства се утврди дека се остварени поголеми приходи од утврдениот процент според член 5 на овој договор, тој корисник ќе ја намали стапката, односно по остварувањето на договорениот износ на средствата од член 3 на овој договор уплатувањето на придонесот ќе престане како обврска до крајот на годината.

Член 7

Учесниците на овој договор се согласија, доколку определен корисник на средства не донесе одлука од член 6, став 2 на овој договор, Службата на општественото книговодство, врз основа на податоците за остварените приходи на одделен корисник за три, шест и девет месеци, повеќе уплатените приходи да ги издвои на посебни сметки.

Повеќе уплатените приходи можат да се користат во наредното тримесечје доколку приходите за тоа тримесечје не се остварат според утврдените проценти во член 5 на овој договор.

Учесниците на овој договор се согласија Службата на општественото книговодство да преземе мерки за престанување на обврската за издвојување на средства за односниот корисник во овој договор ако договорениот годишен износ, заедно со издвоените средства на посебни сметки, е остварен во целина.

Учесниците на овој договор се согласија Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да склучи договор со Службата на општественото книговодство за извршување на мерките од став 3 на овој член.

Член 8

Учесниците на овој договор се согласија средствата што се издвоени на посебни сметки кај Службата на општественото книговодство од средствата на придонесите од доходот и од личните доходи како приходи на републичките самоуправни интересни заедници за 1979 година да се насочат и тоа:

- 10% за додатно стимулирање на извозот;
- 20% за финансирање на постојаните републички стоковни резерви преку Дирекцијата за републички стоковни резерви и
- 70% за покривање на обврската на Републиката за отстранување на последиците од земјотресот во СР Црна Гора на сметката 40100-655-154 — Помош на настраданото население од земјотресот во Црна Гора.

Член 9

Изменување и дополнување на овој договор може да се врши според постапката по која е и склучен.

Член 10

Овој договор е потпишан на 25 март 1980 година, а ќе се применува за 1980 година.

Член 11

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 50-864
25 март 1980 година
Скопје

ПОТПИСНИЦИ:

1. За Собранието на Социјалистичка Република Македонија, **Ристо Филиповски**, с. р. 2. За Републичката самоуправни интересна заедница за оп-

штествена заштита на децата, **Емине Адеми**, с. р. 3. За Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование, **Марија Заковска**, с. р. 4. За Републичката заедница на насоченото образование, проф. **Љупчо Копровски**, с. р. 5. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија, **Петар Горковски**, с. р. 6. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електроенергијата, електроиндустријата, металската и графичката индустрија, **Иван Ристески**, с. р. 7. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожи и гума, д-р **Владан Златановиќ**, с. р. 8. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија, д-р **Стево Матевски**, с. р. 9. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата за тун и прехранбената индустрија, проф. **Вељан Вељановски**, с. р. 10. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските, проф. **Драган Димитров**, с. р. 11. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности, проф. **Александар Цицковски**, с. р. 12. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита, д-р **Перко Колевски**, с. р. 13. За Општата самоуправни интересна заедница на насоченото образование, м-р **Панче Соколов**, с. р. 14. За Републичката заедница на научните дејности, проф. **Тодор Дунов**, с. р. 15. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во рударството, црната и обоената металургија, металската индустрија, неметалите, електростопанството и електроиндустријата и соодветните трговски дејности, проф. инж. **Стрезо Трајковски**, с. р. 16. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности, проф. д-р **Велко Стефановски**, с. р. 17. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и соодветните трговски дејности, инж. **Димитрија Станоевски**, с. р. 18. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности, инж. **Марија Бакалова**, с. р. 19. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности, проф. д-р **Петар Тофовиќ**, с. р. 20. За Општата самоуправни интересна заедница на научните дејности, **Васил Каширски**, с. р. 21. За Републичката заедница на културата, **Јордан Леов**, с. р. 22. За Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, **Исмаилаки Емурлаи**, с. р. 23. За Републичката заедница на физичката култура, **Јаков Поповски**, с. р. 24. За Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, **Стојче Николовски**, с. р.

163.

Врз основа на член 128, 138 и 586 од Законот за здружениот труд и член 9 од Анексот кон Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправниот уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 5/80), работниците во работните заедници на органите на управата и во стручните служби на собранијата и извршните органи на

општествено-политичките заедници во СР Македонија и Синдикатот на работниците во управата, правосудството и финансиските организации во Македонија склучија

А Н Е К С

КОН САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА И ВО СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА СОБРАНИЈАТА И ИЗВРШНИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

Член 1

За да се обезбеди доследно спроведување на предвидувањата на Резолуцијата за политиката на остварување на општествениот план на СРМ и на општествените планови на собранијата на општините за период 1976—1980 година во 1980 година и на одредбите од Анексот кон Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправниот уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија, учесниците во Спогодбата ќе се залагаат заедничките основи и мерила за распоредување на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка содржани во Спогодбата да се применуваат доколку не се во спротивност со одредбите од оваа анекс спогодба.

Член 2

Масата на средствата за лични доходи во 1980 година кај потписниците на оваа анекс спогодба ќе се формираат зависно од движењето на доходот на стопанството на општината односно Републиката во оваа година и од соодносот од просечниот месечен чист личен доход на работната заедница во 1979 година и соодветниот просек остварен на ниво на стопанството на Републиката во 1979 година.

Член 3

Работните заедници на потписниците на оваа анекс спогодба, масата на средствата за лични доходи во 1980 година можат да ја зголемуваат до предвидениот пораст на средствата со буџетите и во зависност од просечниот месечен чист личен доход остварен во 1979 година и тоа:

— ако просечниот месечен чист личен доход во работната заедница во 1979 година изнесува до 10% над просечниот месечен чист личен доход остварен во стопанството на СРМ во 1979 година, масата на средствата за лични доходи во 1980 година може да ја зголеми најмалку 25% под порастот на доходот во стопанството на општината односно на Републиката во 1980 година (до колку порастот на доходот во стопанството на општината е повисок од тој во Републиката);

— ако просечниот месечен чист личен доход во работната заедница во 1979 година изнесува преку 10% до 25% над просечниот месечен чист личен доход остварен во стопанството на СРМ во 1979 година, масата на средствата за лични доходи во 1980 година можат да ја зголемуваат најмалку 30% под порастот на доходот во стопанството на општината односно Републиката во 1980 година (доколку порастот на доходот во стопанството на општината е повисок од тој во Републиката);

— ако просечниот месечен чист личен доход во работната заедница во 1979 година изнесува преку 25% до 50% над просечниот месечен чист личен доход остварен во стопанството на СРМ во 1979 година, масата на средствата за лични доходи во 1980 година можат да ја зголемуваат најмалку 35% под порастот на доходот во стопанството на општината односно Републиката во 1980 година (доколку порастот на доходот во стопанството на општината е повисок од тој во Републиката);

— ако просечниот месечен чист личен доход во работната заедница во 1979 година изнесува преку 50% над просечниот месечен чист личен доход остварен во стопанството на СРМ во 1979 година, масата на средствата за лични доходи во 1980 година можат да ја зголемуваат најмалку 50% под порастот на доходот во стопанството на општината односно Републиката во 1980 година (доколку порастот на доходот во стопанството на општината е повисок од тој во Републиката).

Како просечен месечен чист личен доход во смисла на одредбите од овој член не се смета износот што за одделни работи според посебни прописи се обезбедува на име зголемен дел за лични доходи на работниците заради карактерот и специфичноста на таквите работи.

За организациите во основање, изградба и за новоформираните организации и органи во 1979 година, кои немаат соодветна маса на доход, односно лични доходи за цела 1979 година, масата на средства за лични доходи која се обезбедува според актот на основачот (финансов план, буџетот и сл.) може да се зголемува сообразно со движењето на личните доходи на вработените во групацијата.

Член 4

Во можната рамковна динамика на масата на средствата за лични доходи во 1980 година се сметаат исплатите на личните доходи што ќе се вршат во 1980 година, врз основа на дефинитивната распределба по завршните сметки за 1979 година.

Член 5

Доколку масата на средствата за лични доходи во 1980 година, пресметана според постојните основи и мерила од самоуправниот спогодба и другите самоуправни општи акти за распоредување на доходот и чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи во работната заедница, го преминува износот што произлегува со примената на одредбите од членот 3 на оваа анекс спогодба во тој случај ќе се применуваат одредбите од оваа анекс спогодба.

Член 6

Работните заедници кои во 1979 година за заедничка потрошувачка (без средствата за станбена изградба) исплатиле преку 6.000 динари годишно по вработен, во 1980 година можат да ги зголемуваат средствата за заедничка потрошувачка до 3% во маса во однос на претходната година, со тоа што вкупните исплати за оваа намена не може да изнесуваат повеќе од 9.000 годишно по вработен.

Работните заедници кои во 1979 година за заедничка потрошувачка (без средствата за станбена изградба) исплатиле преку 4.500—6.000 динари годишно по вработен, во 1980 година можат да ги зголемуваат средствата за заедничка потрошувачка до 7% во маса во однос на претходната година.

Работните заедници кои во 1979 година за заедничка потрошувачка (без средствата за станбена изградба) исплатиле до 4.500 годишно по вработен, во 1980 година можат да исплатат по вработен од средствата за заедничка потрошувачка, најмногу до висината на просечниот месечен чист личен доход остварен во стопанството на СРМ во 1979 година.

Член 7

Учесниците во оваа анекс спогодба ќе се залагаат при исплатите на средствата за заедничка потрошувачка во смисла на член 6 од оваа спогодба, првенствено да се задоволуваат потребите за општествена исхрана — топол оброк, испратнината при одење во пензија и регресот за годишен одмор.

Член 8

Непочитувањето на одредбите од оваа анекс спогодба повлекува примена на мерки, односно ограничување на исплатата на личните доходи на ниво од претходната година.

Службата на општественото книговодство врз основа на Договорот за извршување на мерките склучен со Комисијата за следење на примената

на самоуправната спогодба, по писмено барање од страна на Комисијата ќе ја применува мерката од став 1 на овој член.

Член 9

Оваа анекс спогодба влегува во сила со денот на нејзиното потпишување и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува за распоредување на чистиот доход и движењето на средствата за лична и заедничка потрошувачка во 1980 година.

Овој анекс кон самоуправната спогодба го прифатиле работните заедници на:

Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на СРМ, Извршниот совет на СРМ, Републичкиот секретаријат за законодавство и организација, Републичкиот секретаријат за труд, Републичкиот завод за општествено планирање, Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар, Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Републичкиот секретаријат за култура, Републичкиот секретаријат за индустрија, Републичкиот секретаријат за финансии, Републичкиот секретаријат за меѓународни односи, Републичкиот секретаријат за наука и образование, Републичкиот секретаријат за економски односи со странство, Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски, Републичкиот комитет за туризам, Републичкиот секретаријат за информации, Републичкиот комитет за физичка култура, Секретаријатот за кадровски прашања, Републичкиот штаб за територијална одбрана, Бирото за претставки и поплаки на Извршниот совет на СРМ, Републичкиот завод за судско вештачење во областа на финансии, материјалното работење и сообраќај на СРМ, Републичкиот хидро-метеоролошки завод, Уредот за документација на Извршниот совет на СРМ, Републичкиот комитет за водостопанство.

Секретаријати за внатрешни работи во општините Берово, Битола, Македонски Брод, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Скопје, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес, Штип, Центар за образование на кадри и општ. самозаштита Скопје — Идризово.

Органи на управата и стручните служби на собранијата на општините: Битола, Управа за приходи Берово, Геодетска управа Берово, Собрание на општина Берово, Собрание на општина Гостивар, Геодетска управа Гостивар, Управа за приходи Гевгелија, Собрание на општина Крушево, Собрание на општина Кичево, Собрание на општина Кочани, Геодетска управа Кочани, Собрание на општина Кавадарци, Управа за приходи Кавадарци, Собрание на општина Куманово, Собрание на општина Неготино, Општински штаб Неготино, Управа за приходи Неготино, Извршен совет СО Охрид, Секретаријат за општи работи С.О. Охрид, Секретаријат за Н.О. Охрид, Секретаријат за комунални работи Охрид, Секретаријат за инспекциска служба Охрид, Секретаријат за стопанство Охрид, Секретаријат за вонстопански дејности Охрид, Собрание на општина Ресен, Управа за приходи Ресен, Собрание на општина Прилеп, Геодетска управа Прилеп, Општински затвор Прилеп, Собрание на општина Струга, Управа за приходи Струга, Собрание на општина Кисела Вода — Скопје, Собрание на општина Карпош — Скопје, Собрание на општина Чаир — Скопје, Управа за приходи на град Скопје, Општински штаб за Т.О. Штип, Совет за истражувачки работи Скопје, Совет за изградба и одржување и реконструкции на патништа Скопје, Општински затвор Скопје, Општински затвор Штип.

Бр. 12-518/1

31 март 1980 година

Скопје

164.

О Б Ј А В А
НА ПОКАЗАТЕЛИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРИМЕНА
НА АНЕКСОТ КОН ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР
ЗА 1980 ГОДИНА

Врз основа на член 40 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила во усогласувањето на самоуправното уредување на односите во распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 41/77) и член 11 од Анексот кон Општествениот договор („Службен весник на СРМ“ бр. 5/80), Заедничката комисија за општествено договарање, Службата за општественото книговодство, Заводот за општествено планирање и Републичкиот завод за статистика ги објавуваат следните елементи:

1. Остварен просек на чистиот личен доход по работник во 1979 година и отстапување од просекот во стопанството во 1979 година во ‰ (+ или -) по гранки на дејности:

Шифра	ГРАНКИ НА ДЕЈНОСТИ	Чист личен доход (во дин.)	Остапување од просекот во сто- панство во 1979 г. во ‰ (+ или -)
1	2	3	4
	СТОПАНСТВО	4.894	0
01.	ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО	4.828	- 1,4
0101	— Електроенергија	6.837	+ 39,7
0106	— Производство на железна руда	6.062	+ 23,9
0107	— Црна металургија	6.278	+ 28,3
0108	— Производство на руда од обоени метали	6.731	+ 37,5
0109	— Производство на обоени метали	5.930	+ 21,2
0110	— Преработка на обоени метали	5.602	+ 14,5
0111	— Производство на неметални минерали	4.563	- 6,8
0112	— Преработка на неметални минерали	4.471	- 8,6
0113	— Металопереработувачка дејност	5.108	+ 4,4
0114	— Машиноградба	5.263	+ 7,5
0115	— Производство на сообраќајни средства	5.767	+ 17,8
0117	— Производство на електрични машини и апарати	4.780	- 2,3
0118	— Производство на базни хемиски производи	5.998	+ 22,6
0119	— Преработка на хемиски производи	5.195	+ 6,2
0120	— Производство на камен, чакал и песок	5.327	+ 8,8
0121	— Производство на градежен материјал	5.270	+ 7,7
0122	— Производство на сечена граѓа	4.050	- 17,2
0123	— Производство на финални производи од дрво	4.182	- 14,5
0124	— Производство и преработка на хартија	4.852	- 0,9
0125	— Производство на текстилни предива и ткаенини	3.822	- 21,9
0126	— Производство на готови текстилни производи	3.684	- 24,7
0127	— Производство на кожа и крзно	4.852	- 0,9
0128	— Производство на кожни обувки и галантерија	3.593	- 26,6

1	2	3	4
0129	— Преработка на каучук	5.178	+ 5,8
0130	— Производство на прехранбени производи	4.821	- 1,5
0131	— Производство на пијалаци	4.752	- 2,9
0132	— Производство на сточна храна	4.880	- 0,3
0133	— Производство и преработка на тутун	4.705	- 3,9
0134	— Графичка дејност	4.863	- 0,6
0139	— Производство на разновидни производи	5.070	+ 3,6
02.	ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИ- БАРСТВО	3.743	- 23,5
0201	— Земјоделски производи	3.714	- 24,1
0202	— Земјоделски услуги	4.883	- 0,2
0203	— Рибарство	3.989	- 18,5
03.	ШУМАРСТВО	4.136	- 15,5
04.	ВОДОСТОПАНСТВО	4.230	- 13,6
05.	ГРАДЕЖНИШТВО	5.125	+ 4,7
0501	— Високоградба	4.993	+ 2,0
0502	— Нискоградба и хидроградба	5.212	+ 6,5
0503	— Инсталатерски и завршни работи во градба	5.391	+ 10,2
06.	СООБРАЌАЈ И ВРСКИ	5.478	+ 11,9
0601	— Железнички сообраќај	5.052	+ 3,2
0604	— Воздушен сообраќај	7.422	+ 51,7
0605	— Друмски сообраќај	5.465	+ 11,7
0606	— Градски сообраќај	6.325	+ 29,2
0609	— ПТТ услуги и врски	5.770	+ 17,9
07.	ТРГОВИЈА	5.102	+ 4,2
0701	— Трговија на мало	4.487	- 8,3
0702	— Трговија на големо	6.089	+ 24,4
0703	— Надворешна трговија	8.187	+ 67,3
08.	УГОСТИТЕЛСТВО И ТУ- РИЗАМ	4.302	- 12,1
0801	— Угостителство	4.241	- 13,3
0802	— Туристичко посредување	5.344	+ 9,2
09.	ЗАНАЕТЧИСТВО И ЛИЧ- НИ УСЛУГИ	5.825	+ 19,0
0901	— Занаетчиски услуги и поправки	5.875	+ 20,0
0902	— Лични услуги и услуги во дом.	3.530	- 27,9
10.	СТАНБЕНА КОМУНАЛ- НА ДЕЈНОСТ	4.826	- 1,4
1001	— Уредување на населби и простории	4.150	- 15,2
1002	— Станбена дејност	5.544	+ 13,3
1003	— Комунална дејност	4.927	+ 0,7
11.	ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ	6.847	+ 39,9
1101	— Банкарство	6.805	+ 39,0
1102	— Осигурување на имоти и лица	7.270	+ 48,5
1103	— Услуги во областа на пром.	6.743	+ 37,8
1104	— Проект. и сродни тех. ус.	7.702	+ 57,4
1105	— Геолошки истражувања	4.752	- 2,9
1106	— Истражувачки-развојни услуги	7.000	+ 43,0
1109	— Деловни услуги	6.681	+ 36,5
	НЕСТОПАНСТВО	5.577	+ 18,0
12.	ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ИНФОРМА- ЦИИ	5.519	+ 12,8
1201	— Образование	5.295	+ 8,2
12011	— Основно	4.649	- 5,0
12012	— Средно	5.895	+ 20,5
12013	— Више	7.615	+ 55,6
12014	— Високо	7.875	+ 60,9
12019	— Други	6.964	+ 42,3
1202	— Научно-истражувачка дејност	6.942	+ 41,8
1203	— Култура, уметност и информатика	6.203	+ 26,7
1204	— Физичка култура	5.543	+ 13,3
13.	ЗДРАВСТВО И СОЦИ- ЈАЛНА ЗАШТИТА	5.734	+ 17,2

1	2	3	4
1301	Здравствена заштита	5.957	+ 21,7
1306	Општествена заштита на деца и младина и социјална заштита	4.759	— 2,8
14.	ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИИ	6.322	+ 29,2
1401	Органи на општествено-политичка заедница	6.252	+ 27,7
14013	— Правосудство	6.253	+ 27,8
14014	— Служба на општественото книговодство	6.968	+ 42,4
1402	— Самоуправни интересни заедници	6.262	+ 28,0
1403	— Здруженија	7.377	+ 50,7
1404	— Општествено-политички организации	6.683	+ 36,6

2. Во примената на точките 3, 4 и 5 од членот 2 од Анексот кон Општествениот договор, се додека не се објави податокот од периодичната пресметка јануари—март 1980 година за порастот на доходот во стопанството при распоредувањето на чистиот доход односно на масата на личните до-

ходи, ќе се користи планираната годишна стапка на номиналниот пораст на доходот во стопанството на СРМ од 23,1%.

За другите пресметковни периоди во 1980 година Заедничката комисија за општествено договарање навреме ќе го објавува податокот за стапката на номиналниот пораст на доходот во стопанството на СР Македонија.

3. При утврдувањето на номиналниот пораст на масата на средствата за лични доходи за секој пресметковен период во 1980 година на организациите на здружениот труд од општествените дејности и работните заедници, како основаца врз која ќе ја применуваат стапката на порастот, ќе им служи вкупната маса на распоредените лични доходи во 1979 година поделена со 4 односно 12 (за тримесечни односно месечни пресметковни периоди).

Оваа методологија можат да ја применуваат и организации од стопанските дејности.

12 март 1980 година
Скопје

Заедничка комисија за општествено договарање
Претседавач,
Андон Мојсов, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

165.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на заедничка седница на Соборот на делегатите — корисници на услугите, на Соборот на делегатите на работниците од организациите во здружен труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 25 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ се пресметуваат и одредуваат и тоа во следниот износ:

1. за лицата на доброволна практика (волонтери) коишто непримаат личен доход, ако работат со полно работно време, од 160,00 дин.;
2. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), од 70,00 дин.;
3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции, кои по прописите за инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи, на инвалидност, од 70,00 дин.;
4. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, од 70,00 дин.;
5. за уживателите на постојана државна помош, дадена од страна на бившите предизуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, од 160,00 дин.;

6. посебниот придонес за членовите на своето потесно семејство кои живеат на подрачјето на СР Македонија, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување се утврдува во постојан месечен износ од 110,00 дин. по член на семејството;

7. за иселениците — повратници, кои што се населени на територијата на СРМ, редовно пријавени кај надлежната заедница за вработување по член 13 став 1 точка 10 од Законот, од 190,00 дин.;

8. за лицата кои организацијата пред засновувањето на работен однос со нив ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, од 250,00 дин.;

9. за лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии, кои поради тоа го раскинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, од 250,00 дин.;

10. за брачните другари односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, од 190,00 дин.;

11. за југословенските државјани кои согласно постојаните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање со практика, ако за тоа време примаат стипендија, од 190,00 дин.;

12. за лицата — странски државјани за време на школување, стручно усовршување, или на постдипломски студии во Југославија, кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 190,00 дин.;

13. за членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на издржување казна — затвор, ако на осигуреникот не му престанал работниот однос во работната организација за време на издржувањето на казната, од 250,00 дин.;

14. за членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на прегодното осигурување, во износ од 250,00 динари.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонесите за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални заболувања во износ од по 50,00 динари:

1. за учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите,

уметничките академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата;

2. за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана или на цивилната заштита;

3. за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита;

4. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;

5. за лицата кои работат помалку од половината од полното работно време;

6. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација, што ги организира или ги упати Заедницата за вработување на работниците.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период ќе се плаќа по 1/30 од определен месечен износ на придонесот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделните категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, објавена во („Службен весник на СРМ“, бр. 13/79).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1980 година.

Бр. 02-395/1
25 февруари 1980 година
Струмица

Претседател
Илија Петров, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Адемова Лиман Амиде од село Идризово, Скопско, против тужениот Адемовски Мељазим од Скопје, а сега со непознатата адреса на живеење.

Се повикува тужениот Адемовски Мељазим, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Во колку тужениот не се јави во рок од 30 дена ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II, П. бр. 2166/79.
(25)

Пред Општинскиот суд Скопје II, се води постапка за амортизација на чековен потрошувачки кредит бр. 01-50029-35-5, серија 4-053199, издаден од Стопанска банка — Основна банка — Скопје во вредност од 3.000 динари на име Бошковски Апостол Драган од Скопје.

Бидејќи горенаведениот чек е изгубен со овој оглас тој се прогласува за неважен и ќе се изврши амортизација на истиот.

Од Општинскиот суд Скопје II, Р. бр. 139/79.
(29)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Лазаревски Методија од Титов Велес, ул. „11 Октомври“ бр. 16, поднесе до овој суд тужба за долг, против тужената Велика Николовска од Холандија, а сега со непознатата адреса.

Бидејќи местожителството на тужената не е познато се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да определи свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, ја определува застапничката Надежда Андреева, судски приправник во Општинскиот суд во Титов Велес, и делото ќе се разгледа во нејзиното отсуство.

Од Окружниот суд во Титов Велес, П. бр. 865/78 година.
(27)

КОНКУРСИ

Советот на Ветеринарниот институт „СКОПЈЕ“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за пополнување на следното работно место:

1. Еден дипломиран ветеринар.

Покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи и правилникот за работни односи, кандидатот треба да има работено на проблемите во свињарството со бактериологија и преглед на сточна храна во однос на работното искуство.

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Молбите со потребната документација за исполнување на условите за работното искуство на проблемите во свињарството, диплома за завршен ветеринарен факултет, кратка биографија се поднесуваат до архивата на Институтот.
(207)

Советот на Ветеринарниот институт „СКОПЈЕ“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор и преизбор на научни работници во Институтот во исто или повисоко научно звање и тоа:

1. Избор во научно звање „НАУЧЕН СОВЕТНИК“ во Одделението за живинарство 1;
2. Избор во научно звање „ВИШ НАУЧЕН СО-РАБОТНИК“ во Одделението за живинарство 1;
3. Избор во научно звање „ВИШ НАУЧЕН СО-РАБОТНИК“ во Одделението за патологија на домашните животни 1;
4. Избор во научно звање „АСИСТЕНТ“ во Одделението за репродукција 1;
5. Преизбор во научно звање „НАУЧЕН СО-РАБОТНИК“ вирусолог во Одделението за патологија на домашните животни 1;
6. Преизбор во научно звање „НАУЧЕН СО-РАБОТНИК“ броматолог во Одделението за хранителни продукти 1.

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до администрацијата на Институтот.

Кандидатите кон пријавата треба да поднесат диплома за завршен III-ти степен на студии — докторат, куса биографија, список на објавени научни трудови — сепарати во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на конкурсот.
(206)

Врз основа на член 87 и 88 од Статутот, Здружениот совет при ЗЗ „Благој Мучето“, с. Просениково — Струмичко

р а с п и ш у в а
КОНКУРС

за избор-реизбор на индивидуален работоводен орган.

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено земјоделски факултет со најмалку 2 години работно искуство на раководни работи и работни задачи;

— виша земјоделска школа со најмалку 3 години работно искуство на раководни работи и работни задачи;

— средно земјоделско училиште со 5 години работно искуство на раководни работи и работни задачи;

— да не е осудуван за кривично дело по член 511 од Законот за здружениот труд.

Кон пријавата кандидатот треба да ги достави и потребните документи.

Пријавите со друга документација да се доставуваат до Конкурсната комисија на ЗЗ „Благој Мучето“, с. Просениково.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (203)

Работничкиот совет при ГРО — „Пелагонија“ — Скопје, ООЗТ Индустрија на градежни материјали „Слога“ — Ресен

р а с п и ш у в а
п о в т о р е н
КОНКУРС

за именување на индивидуален работоводен орган — директор.

Услови:

Кандидатот покрај општите услови предвидени со Законот, треба да ги исполнува и следните посебни услови и тоа:

— да има завршено високо, више или средно образование;

— да има работно искуство од 2 до 5 години во работни организации од областа на градежништвото;

— да ги исполнува општите услови во поглед на здравствената состојба;

— да поседува морално-политички квалитети;

— да ги исполнува условите според членот 511 од ЗЗТ;

— да не е утврдена неговата одговорност во постапката за санација на ОЗТ каде бил вработен пред конкурсот.

Пријавите со комплетираните документи за исполнување на конкурсните услови се доставуваат до ООЗТ „Слога“ — Ресен.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. (204)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје, ООЗТ — Институт за проучување на почвите — Скопје

р а с п и ш у в а
КОНКУРС

за избор на следните работни места:

— еден помлад асистент или асистент по предметот Мелиорации;

— еден помлад асистент или асистент по предметот Агрометеорологија.

Кандидатите покрај условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, а согласно донесената Одлука за критериумите за избор на наставно-научните работници во РО — Земјоделски факултет, Скопје, треба да имаат завршено: за асистент по предметот Мелиорации — земјоделски факултет, а за предметот Метеорологија — земјоделски факултет или природно-математички факултет — оддел метеорологија.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт за проучување на почвите — Скопје.

Кон пријавите, кандидатите треба да приложат: диплома со куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (213)

Работничкиот совет на Здравствената станица Винаца

р а с п и ш у в а
КОНКУРС

за пополнување на работното место — Секретар на Здравствената станица — Винаца

Услови:

Покрај општите услови за вработување, предвидени со ЗЗТ и ЗРО, кандидатите потребно е да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено правен или економски факултет со 2 години работно искуство;

— да ја познаваат проблематиката во здравството; и

— да поседуваат организациони и морално-политички квалитети.

Пријавите со потребните документи, со кои се докажува дека кандидатот ги исполнува условите, да се достават до конкурсната комисија на Здравствената станица Винаца.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетирани и неблагоприятно поднесени документи нема да се земаат предвид. (214)

Врз основа на член 95, а во врска со член 89 став 3 и член 90 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79 — пречистен текст), Собранието на општината Струмица

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши реизбор на судија — претседател на Општинскиот суд во Струмица

Заинтересираните кандидати покрај општите услови треба да ги исполнуваат следните услови: да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судиската функција.

Пријавите со потребните документи, кандидатите треба да ги доставуваат до Собранието на општината Струмица — Комисија за избор и именување, во рок од 15 дена од објавувањето на соопштението. (224)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|-----|
| 78. Закон за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на реконструкцијата на Аеродромот „Скопје“ | 257 |
| 79. Закон за дополнување на Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за институции во стопанството врз организациите на здружениот труд | 257 |
| 80. Закон за изменување на Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето изградбата на спомен-домови на културата | 258 |

- | | | | |
|---|-----|--|-----|
| 81. Одлука за разрешување и именување претставник на Општествената заедница во Советот на Институтот за фолклор во Скопје — — — — — | 258 | 92. Одлука за потврдување Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница на физичката култура — — — — — | 261 |
| 82. Одлука за делегирање претставник на општествената заедница во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај — — — — — | 258 | 93. Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација на здружениот труд — Виша школа за социјални работници — Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето — — — — — | 261 |
| 83. Одлука за давање согласност на Статутот на Основната организација на здружениот труд — Факултет за металургија — Скопје, во делот со кој се уредува режимот на запишување на студии и учеството на студентите и претставниците на општествената заедница во самоуправувањето — — — — — | 259 | 94. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за утврдување на висината, начинот и условите за остварување и исплатување на надоместокот на трошоците за превоз, исхрана и сместување на лицата во резервен состав повикани на служба во територијалната одбрана — — — — — | 262 |
| 84. Одлука за давање согласност на Статутот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје на одредбите од значење за остварувањето на посебниот општествен интерес во давањето на услуги од социјална заштита и во делот во кој се уредуваат правата и обврските на учениците и учеството на претставниците на општествената заедница во самоуправувањето — — — — — | 259 | 95. Одлука за усогласување на постојаното материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна, со движењето на трошоците за живот — — — — — | 262 |
| 85. Одлука за давање согласност на Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје на одредбите од значење за остварувањето на посебниот општествен интерес во давањето на услуги од социјална заштита и во делот во кој се уредуваат правата и обврските на учениците и учеството на претставниците на општествената заедница во самоуправувањето — — — — — | 259 | 96. Решение за определување претставник на Извршниот совет на Собранието на СРМ во работата на Собранието на Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство — — — — — | 262 |
| 86. Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација на здружениот труд — Историски музеј на Македонија, на одредбите кои се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето по тие работи — — — — — | 260 | 97. Решение за утврдување престанување на функцијата член и за именување член на Републичката комисија за споменици — — — — — | 262 |
| 87. Одлука за давање согласност на Статутот на Специјалниот завод — Демир Капија, на одредбите од значење за остварување на посебниот општествен интерес во давањето на услуги од социјална заштита — — — — — | 260 | 98. Програма за користење на средствата на посебната републичка сметка за здравствена заштита на животните во 1980 година — — — — — | 263 |
| 88. Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација на здружениот труд — Археолошки музеј на Македонија, на одредбите кои се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето по тие работи — — — — — | 260 | 99. Правилник за изменување на Правилникот за книжење на даноците на граѓаните — — — — — | 264 |
| 89. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправни интересна заедница на физичката култура — — — — — | 260 | 100. Решение за престанување употреба на учебник — — — — — | 264 |
| 90. Одлука за изменување на Одлуката за определување бројот на судите во судовите на здружениот труд — — — — — | 261 | | |
| 91. Одлука за давање согласност на Самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во работната организација — специјален завод — Демир Капија, на одредбите од значење за остварување на посебниот општествен интерес во давањето на услугите од социјална заштита — — — — — | 261 | | |
| | | Општествени договори и самоуправни спогодби | |
| | | 162. Општествен договор за утврдување на средствата од придонесите од доходот и од личните доходи наменети за финансирање на заедничките потреби на ниво на Републиката во 1980 година како и за насочување на издвоените средства на посебни сметки во 1979 година — — — — — | 264 |
| | | 163. Анекс кон Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во работните заедници на органите на управата и во стручните служби на собранијата и извршните органи на општествено-политичките заедници во СР Македонија — — — — — | 266 |
| | | 164. Објава на показатели и елементи за примена на Анексот кон Општествениот договор за 1980 година — — — — — | 268 |
| | | Општи акти на самоуправните интересни заедници | |
| | | СТРУМИЦА | |
| | | 165. Одлука за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделните категории лица надвор од работен однос осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението — — — — — | 269 |